

Службен весник

на Република Македонија

Број 87

12 јули 2017, среда

година LXXIII

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1488. Одлука за давање согласност на општите акти на Народниот правобранител.....	2	1496. Решение за утврдување на репрезентативност на синдикат на ниво на гранка, односно оддел.....	5
1489. Одлука за давање во закуп на недвижни ствари со непосредна спогодба на Комора на Република Македонија за обезбедување на лица и имот - Скопје.....	2	1497. Решение за утврдување на репрезентативност на синдикат на ниво на гранка, односно оддел.....	5
1490. Одлука за изменување на Одлуката за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „PLATINIUM LION 17“, во Република Бугарија.....	3	1498. Решение за утврдување на репрезентативност на здружение на работодавачи за територијата на Република Македонија.....	6
1491. Решение за разрешување член на Управниот одбор на ЈП Македонска радиодифузија - Скопје.....	3	1499. Решение за утврдување на репрезентативност на здружение на работодавачи за територијата на Република Македонија на ниво на приватен сектор од областа на стопанството.....	6
1492. Решение за разрешување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално – финансиското работење на ЈП за Државни патишта.....	3	1500. Решение за утврдување на репрезентативност на здружение на работодавачи на ниво на гранка.....	7
1493. Решение за разрешување член на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Неготино.....	3	1501. Решение за утврдување на репрезентативност на здружение на работодавачи на ниво на гранка, односно оддел.....	7
1494. Решение за утврдување на репрезентативност на синдикат на ниво на гранка заради учество во колективно договарање.....	4	1502. Решение за утврдување на репрезентативност на здружение на работодавачи на ниво на гранка.....	8
1495. Решение за утврдување на репрезентативност на синдикат на ниво на гранка, односно оддел.....	4		

	Стр.		Стр.
1503. Решение за утврдување на репрезентативност на здружение на работодавачи на ниво на гранка, односно оддел.....	8	1510. Решение за утврдување на репрезентативност на здружение на работодавачи на ниво на гранка, односно оддел заради учество во колективно договарање.....	12
1504. Решение за утврдување на репрезентативност на здружение на работодавачи на ниво на гранка, односно оддел.....	9	1511. Решение за утврдување на репрезентативност на здружение на работодавачи на ниво на гранка.....	13
1505. Решение за утврдување на репрезентативност на здружение на работодавачи на ниво на гранка, односно оддел.....	9	1512. Решение за утврдување на репрезентативност на здружение на работодавачи на ниво на гранка, односно оддел.....	13
1506. Решение за утврдување на репрезентативност на здружение на работодавачи на ниво на гранка, односно оддел.....	10	1513. Решение за утврдување на репрезентативност на здружение на работодавачи на ниво на гранка заради учество во колективно договарање..	14
1507. Решение за утврдување на репрезентативност на здружение на работодавачи на ниво на гранка, односно оддел.....	11	1514. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	15
1508. Решение за утврдување на репрезентативност на здружение на работодавачи на ниво на гранка.....	11	1515. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	15
1509. Решение за утврдување на репрезентативност на здружение на работодавачи на ниво на гранка, односно оддел.....	12	1516. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начин и услови за регулирање на тарифи за пренос, управување со системот за пренос и дистрибуција на природен гас.....	15
		1517. Објава за движењето на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец јуни 2017 година.....	16
		1518. Објава за движењето на индексот на трошоците на животот во Република Македонија.....	16
		Огласен дел.....	1-80

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1488.

Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Република Македонија и членот 43 став 2 од Законот за народниот правобранител („Службен весник на Република Македонија“ број 60/2003, 114/2009, 181/16 и 189/16), Собранието на Република Македонија на седницата одржана на 11 јули 2017 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОПШТИТЕ АКТИ НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ

Член 1

Собранието на Република Македонија дава согласност на:

- Правилникот за организација и делокруг на работата на Стручната служба, Тимот на Националниот превентивен механизам, Посебните одделенија и Канцелариите на народниот правобранител и на
- Правилникот за систематизација на работните места во Стручната служба, Тимот на Националниот превентивен механизам, Посебните одделенија и Канцелариите на народниот правобранител.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-2102/1
11 јули 2017 година
Скопје

Претседател на Собранието
на Република Македонија,
м-р Талат Џафери, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1489.

Врз основа на член 40 став 1 и став 2 алинеја 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4.7.2017 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ ВО ЗАКУП НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА НА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ЛИЦА И ИМОТ - СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука недвижните ствари: кабинет, број на зграда 8, намена на зграда и други објекти В1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда СТ, внатрешна површина од 236,52 м², лоциран на КП бр. 522, КО Идризово, ИЛ бр. 1085, затворена спортска сала, број на зграда 8, намена на зграда и други објекти В1, влез 1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда СТ, внатрешна површина од 1456 м², лоцирана на КП бр. 522, КО Идризово ИЛ.бр. 1085 и стрелиште, број на зграда 28, намена на зграда и други објекти ДЗ-8, влез 1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда Т, отворена површина 3691 м², лоцирано на КП бр.522, КО Идризово, ИЛ бр.1084, сопственост на Република Македонија, досегашен корисник Министерството за внатрешни работи се даваат во закуп со непосредна спогодба на Комората на Република Македонија за обезбедување на лица и имот - Скопје, со услов за користење на недвижните ствари за научни, културни и образовни потреби.

Член 2

Недвижните ствари од членот 1 од оваа одлука се даваат во закуп на Комората на Република Македонија за обезбедување на лица и имот - Скопје за време од пет години од денот на влегување во сила на оваа одлука, со месечна закупнина и тоа:

- кабинет - 6.000,00 денари;
- затворена спортска сала - 6.000,00 денари;
- стрелиште - 4.000,00 денари,
- или во вкупен износ од 16.000,00 денари.

Член 3

Договор за закуп на недвижностите од член 1 од оваа одлука, со закупнина во висина определена од член 2 од оваа одлука ќе се склучи помеѓу министерот за внатрешни работи и претседателот на Комората на Република Македонија за обезбедување на лица и имот - Скопје, во рок од 30 дена од денот на влегување во сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 44-2523/1
4 јули 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

1490.

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/01, 5/03, 58/06, 110/08, 51/11, 151/11 и 215/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4.7.2017 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИСПРАКАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ „PLATINIUM LION 17“, ВО РЕПУБЛИКА БУГАРИЈА

1. Во Одлуката за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „PLATINIUM LION 17“, во Република Бугарија („Службен весник на Република Македонија“ бр.45/17), во точката 1 зборовите „24 јули до 2 август“ се заменуваат со зборовите „30 јули до 12 август“.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 44-2884/1
4 јули 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

1491.

Врз основа на член 10 став 2 од Законот за основање на јавно претпријатие македонска радиодифузија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/1998, 98/2000 и 48/2009), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 4 јули 2017 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП МАКЕДОНСКА РАДИОДИФУЗИЈА СКОПЈЕ

1. Розета Видоевска се разрешува од должноста член на Управниот одбор на Јавното претпријатие Македонска радиодифузија – Скопје, на нејзино барање.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 24-3107/2
4 јули 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

1492.

Врз основа на член 26 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/1996, 9/1997, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 25/2015, 61/2015 и 39/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 4 јули 2017 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО – ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА

1. Осман Мислими се разрешува од должноста член на Надзорниот одбор за контрола на материјално – финансиското работење на Јавното претпријатие за Државни патишта, на негово барање.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 24-3205/1
4 јули 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

1493.

Врз основа на член 107 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015, 150/2015, 173/2015, 192/2015 и 30/2016) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014 и 196/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 4 јули 2017 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН НА ОРГАНОТ ЗА НАДЗОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА НЕГОТИНО

1. Никола Зафиров се разрешува од должноста член на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Неготино, на негово барање.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 24-3206/1
4 јули 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

1494.

Министерството за труд и социјална политика врз основа на член 213-г од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15 и 27/16), постапувајќи по барањето на Синдикатот за градежништво, индустрија и проектирање на Република Македонија, го донесе следното

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ НА СИНДИКАТ НА НИВО НА ГРАНКА ЗАРАДИ УЧЕСТВО ВО КОЛЕКТИВНО ДОГОВАРАЊЕ

1. Се утврдува репрезентативност на Синдикат за градежништво, индустрија и проектирање на Република Македонија (скратен назив “СГИП,”) на ниво на гранка „Градежништво“ заради учество во колективно договарање на ниво на гранка.

2. Репрезентативноста на синдикатот се утврдува и важи до исполнувањето на условите за репрезентативност од член 212 став 4 од Законот за работните односи, но не подолго од три години, од денот на донесувањето на ова решение.

3. Ова решение ќе се објави во („Службен весник на Република Македонија“).

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Синдикат за градежништво, индустрија и проектирање на Република Македонија, со седиште на ул. „12 Ударна бригада“ бр. 2-А, Скопје, на ден 09.01.2017 година под бр.08-146/1 до Комисијата за утврдување на репрезентативност (во понатамошниот текст: Комисија) поднесе барање за утврдување на репрезентативност на синдикат на ниво на гранка, односно оддел заради учество во колективно договарање на ниво на гранка.

Кон барањето приложени се и докази за исполнување на условите за репрезентативност, заради учество во колективно договарање на ниво на гранка, односно оддел согласно член 210 став 2 од Законот за работните односи.

При разгледување на барањето и приложената документација, Комисијата на седница одржана на ден 15.05.2017 година ја утврди следната фактичка состојба:

Бројот на вработените во гранката “Градежништво” во Република Македонија согласно податоците од Државниот завод за статистика на Р.М. Статистички преглед бр.2.1.16.04 од 09.03.2016 "Т-07: Вработени според економскиот статус, секторите и одделите на дејност, IV тримесечје 2015 година” изнесува 40121 вработени. Согласно приложените списоци на членовите на “Синдикат за градежништво, индустрија и проектирање на Република Македонија”, бројот на членови во гранката “Градежништво” изнесува 3554 вработени, односно 8.85% на ниво на гранка.

Согласно член 212 став 4 репрезентативен синдикат на ниво на гранка, односно оддел, согласно со Националната класификација на дејности е синдикат кој е запишан во регистарот кој го води министерството надлежно за работите од областа на трудот и во кој се зачленети најмалку 20% од бројот на вработени во гранката, односно одделот и кои плаќаат членарина.

Оттука, Комисијата утврди дека подносителот ги исполнува условите за утврдување на репрезентативност заради учество во колективно договарање на ниво

на гранка, односно оддел согласно член 210 став 2 од Законот и даде Предлог бр. 08-146/2 за утврдување на репрезентативност на синдикат, заради учество во колективно договарање на ниво на гранка, односно оддел.

Со оглед на тоа што Синдикатот за градежништво, индустрија и проектирање на Република Македонија, не ги исполнува условите за репрезентативност на синдикат на ниво на гранка, односно оддел согласно член 212 став 4, со ова решение се утврдува репрезентативност на синдикат, согласно член 210 став 2, која важи до исполнувањето на условите за репрезентативност од член 212 став 4 од Законот за работните односи, но не подолго од три години од денот на донесувањето на ова решение.

Во согласност со горенаведеното се одлучи како во диспозитивот на ова решение.

Упатство за правно средство: Против ова решение може да се поднесе жалба до Државната Комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен, во рок од 15 дена од денот на приемот на ова решение.

Бр. 08-146/4
16 јуни 2017 година
Скопје

Министер
за труд и социјална политика,
Мила Царовска, с.р.

1495.

Министерството за труд и социјална политика врз основа на член 213-г од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15 и 27/16), постапувајќи по барањето на Синдикатот за градежништво, индустрија и проектирање на Република Македонија, го донесе следното

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ НА СИНДИКАТ НА НИВО НА ГРАНКА, ОДНОСНО ОДДЕЛ

1. Се утврдува репрезентативност на Синдикат за градежништво, индустрија и проектирање на Република Македонија (скратен назив “СГИП,”) на ниво на гранка, односно оддел „Производство на други неметални и минерални производи“.

2. Репрезентативноста на синдикатот се утврдува за временски период од три години, од денот на донесувањето на ова решение.

3. Ова решение ќе се објави во („Службен весник на Република Македонија“).

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Синдикат за градежништво, индустрија и проектирање на Република Македонија, со седиште на ул. „12 Ударна бригада“ бр. 2 А, Скопје, на ден 09.01.2017 година под бр. 08-146/1 до Комисијата за утврдување на репрезентативност (во понатамошниот текст: Комисија) поднесе барање за утврдување на репрезентативност на синдикат на ниво на гранка, односно оддел „Производство на други неметални и минерални производи“.

Кон барањето приложени се и докази за исполнување на условите за репрезентативност, согласно член 213-в од Законот за работните односи.

Комисијата на седница одржана на ден 15.05.2017 година, по разгледување на барањето и приложената документација, утврди дека подносителот ги исполну-

ва условите за утврдување на репрезентативност согласно член 212 став (4) од Законот за работните односи и даде Предлог бр. 08-146/3 за утврдување на репрезентативност на ниво на гранка, односно оддел „Производство на други неметални и минерални производи“.

Вкупниот број на членови на Синдикатот за градежништво, индустрија и проектирање на Република Македонија кои плаќаат членарина во одделот „Производство на други неметални и минерални производи“ изнесува 992 вработени, односно 28.86% на ниво на гранка, односно оддел.

Во согласност со горенаведеното се одлучи како во диспозитивот на ова решение.

Упатство за правно средство: Против ова решение може да се поднесе жалба до Државната Комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен, во рок од 15 дена од денот на приемот на ова решение.

Бр. 08-146/5
16 јуни 2017 година
Скопје

Министер
за труд и социјална политика,
Мила Царовска, с.р.

1496.

Министерството за труд и социјална политика врз основа на член 213-г од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15 и 27/16), постапувајќи по барањето на Синдикат на работниците од Шумарството, Дрвната индустрија и Енергетика на Република Македонија, го донесе следното

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ НА СИНДИКАТ НА НИВО НА ГРАНКА, ОДНОСНО ОДДЕЛ

1. Се утврдува репрезентативност на Синдикат на работниците од Шумарството, Дрвната индустрија и Енергетика на Република Македонија (скратен назив „ССФЗ“) на ниво на гранка, односно оддел „Шумарство и искористување на шуми“.

2. Репрезентативноста на синдикатот се утврдува за временски период од три години, од денот на донесувањето на ова решение.

3. Ова решение ќе се објави во („Службен весник на Република Македонија“).

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Синдикат на работниците од Шумарството, Дрвната индустрија и Енергетика на Република Македонија, со седиште на ул. „12 Ударна бригада“ бр. 2 А, Скопје, на ден 03.04.2017 година под бр.08-2087/1 до Комисијата за утврдување на репрезентативност (во понатамошниот текст: Комисија) поднесе барање за утврдување на репрезентативност на синдикат на ниво на гранка, односно оддел „Шумарство и искористување на шуми“.

Кон барањето приложени се и докази за исполнување на условите за репрезентативност, согласно член 213-в од Законот за работните односи.

Комисијата на седница одржана на ден 15.05.2017 година, по разгледување на барањето и приложената документација, утврди дека подносителот ги исполнува условите за утврдување на репрезентативност согласно член 212 став (4) од Законот за работните односи и даде Предлог бр. 08-2087/2 за утврдување на репрезентативност на ниво на гранка, односно оддел „Шумарство и искористување на шуми“.

Вкупниот број на членови на СШДЕ кои плаќаат членарина во гранката, односно одделот - Шумарство и искористување на шуми изнесува 1652 вработени, односно 39.29% на ниво на оддел.

Во согласност со горенаведеното се одлучи како во диспозитивот на ова решение.

Упатство за правно средство: Против ова решение може да се поднесе жалба до Државната Комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен, во рок од 15 дена од денот на приемот на ова решение.

Бр. 08-2087/4
16 јуни 2017 година
Скопје

Министер
за труд и социјална политика,
Мила Царовска, с.р.

1497.

Министерството за труд и социјална политика врз основа на член 213-г од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15 и 27/16), постапувајќи по барањето на Самостоен синдикат за здравство, фармација и социјална заштита на Република Македонија, го донесе следното

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ НА СИНДИКАТ НА НИВО НА ГРАНКА, ОДНОСНО ОДДЕЛ

1. Се утврдува репрезентативност на Самостоен синдикат за здравство, фармација и социјална заштита на Република Македонија (скратен назив „ССФЗ“) на ниво на гранка „Дејности на здравствена и социјална заштита“.

2. Репрезентативноста на синдикатот се утврдува за временски период од три години, од денот на донесувањето на ова решение.

3. Ова решение ќе се објави во („Службен весник на Република Македонија“).

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Самостоен синдикат за здравство, фармација и социјална заштита на Република Македонија, со седиште на ул. „Мирче Ацев“ бр. 6, Скопје, на ден 29.09.2016 година под бр.08-7123/1 до Комисијата за утврдување на репрезентативност (во понатамошниот текст: Комисија) поднесе барање за утврдување на репрезентативност на синдикат на ниво на гранка „Дејности на здравствена и социјална заштита“.

Кон барањето приложени се и докази за исполнување на условите за репрезентативност, согласно член 213-в од Законот за работните односи.

Комисијата на седница одржана на ден 15.05.2017 година, по разгледување на барањето и приложената документација, утврди дека подносителот ги исполнува условите за утврдување на репрезентативност согласно член 212 став (4) од Законот за работните односи и даде Предлог бр. 08-7123/3 за утврдување на репрезентативност на ниво на гранка „Дејности на здравствена и социјална заштита“.

Вкупниот број на членови на Самостоен синдикат за здравство, фармација и социјална заштита на Република Македонија кои плаќаат членарина во гранката „Дејности на здравствена и социјална заштита“ изнесува 9159 вработени, односно 26.95% на ниво на гранка.

Во согласност со горенаведеното се одлучи како во диспозитивот на ова решение.

Упатство за правно средство: Против ова решение може да се поднесе жалба до Државната Комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен, во рок од 15 дена од денот на приемот на ова решение.

Бр. 08-7123/4
16 јуни 2017 година
Скопје

Министер
за труд и социјална политика,
Мила Царовска, с.р.

1498.

Министерството за труд и социјална политика врз основа на член 213-г од Законот за работните односи („Сл. весник на РМ“ бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15 и 27/16), постапувајќи по барањето на Организацијата на работодавачи на Македонија, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ НА ЗДРУЖЕНИЕ НА РАБОТОДАВАЧИ ЗА ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Се утврдува репрезентативност на Организацијата на работодавачи на Македонија (скратен назив ОРМ) за територијата на Република Македонија, заради учество во трипартитни тела за социјално партнерство и трипартитни делегации на социјалните партнери.

2. Репрезентативноста на здружението на работодавачи се утврдува за временски период од три години, од денот на донесувањето на ова решение.

3. Ова решение ќе се објави во („Службен весник на Република Македонија“).

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Организацијата на работодавачи на Македонија (скратен назив ОРМ), со седиште на ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13, Скопје, на ден 25.04.2017 година под бр.08-2552/1 до Комисијата за утврдување на репрезен-

тативност (во понатамошниот текст: Комисија), поднесе барање за утврдување на репрезентативност на здружение на работодавачи за територијата на Република Македонија.

Кон барањето приложени се и докази за исполнување на условите за репрезентативност, согласно член 213-в од Законот за работните односи.

Комисијата на седница одржана на ден 15.05.2017 година, по разгледување на барањето и приложената документација, утврди дека подносителот ги исполнува условите за утврдување на репрезентативност согласно член 213 став (1) од Законот и даде Предлог бр. 08-2552/2 за утврдување на репрезентативност на здружение на работодавачи за територијата на Република Македонија.

Вкупниот број на вработени кај работодавачите членки на здружението на работодавачи, Организацијата на работодавачи на Македонија, изнесува 65 132 односно 20,49% од вкупниот број на вработени во приватниот сектор на Република Македонија.

Во согласност со горенаведеното се одлучи како во диспозитивот на ова решение.

Упатство за правно средство: Против ова решение може да се поднесе жалба до Државната Комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен, во рок од 15 дена од денот на приемот на ова решение.

Бр. 08-2552/18
16 јуни 2017 година
Скопје

Министер
за труд и социјална политика,
Мила Царовска, с.р.

1499.

Министерството за труд и социјална политика врз основа на член 213-г од Законот за работните односи („Сл. весник на РМ“ бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15 и 27/16), постапувајќи по барањето на Организацијата на работодавачи на Македонија, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ НА ЗДРУЖЕНИЕ НА РАБОТОДАВАЧИ ЗА ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА НИВО НА ПРИВАТЕН СЕКТОР ОД ОБЛАСТА НА СТОПАНСТВОТО

1. Се утврдува репрезентативност на Организацијата на работодавачи на Македонија (скратен назив ОРМ) за територијата на Република Македонија, заради учество во колективно договарање на ниво на приватен сектор од област на стопанството.

2. Репрезентативноста на здружението на работодавачи се утврдува за временски период од три години, од денот на донесувањето на ова решение.

3. Ова решение ќе се објави во („Службен весник на Република Македонија“).

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Организацијата на работодавачи на Македонија (скратен назив ОРМ), со седиште на ул. „Димитрие Чуповски“ бр.13, Скопје, на ден 25.04.2017 година под

бр.08-2552/1 до Комисијата за утврдување на репрезентативност (во понатамошниот текст: Комисија), поднесе барање за утврдување на репрезентативност на здружение на работодавачи на ниво на приватен сектор од областа на стопанството.

Кон барањето се приложени и докази за исполнување на условите за репрезентативност, согласно член 213-в од Законот за работните односи.

Комисијата на седница одржана на ден 15.05.2017 година, по разгледување на барањето и приложената документација, утврди дека подносителот ги исполнува условите за утврдување на репрезентативност согласно член 213 став (2) од Законот и даде Предлог бр. 08-2552/3 за утврдување на репрезентативност на здружение на работодавачи на ниво на приватен сектор од областа на стопанството бр. бр.08-6233/10 од 18.03.2014 година.

Вкупниот број на вработени кај работодавачите членки на здружението на работодавачи, Организацијата на работодавачи на Македонија, изнесува 65 132 вработени, односно 20,49% од вкупниот број на вработени во приватниот сектор од областа на стопанството во Република Македонија.

Во согласност со горенаведеното се одлучи како во диспозитивот на ова решение.

Упатство за правно средство: Против ова решение може да се поднесе жалба до Државната Комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен, во рок од 15 дена од денот на приемот на ова решение.

Бр. 08-2552/19
16 јуни 2017 година
Скопје

Министер
за труд и социјална политика,
Мила Царовска, с.р.

1500.

Министерството за труд и социјална политика врз основа на член 213-г од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15 и 27/16), постапувајќи по барањето на Организацијата на работодавачи на Македонија, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ НА ЗДРУЖЕНИЕ НА РАБОТОДАВАЧИ НА НИВО НА ГРАНКА

1. Се утврдува репрезентативност на Организацијата на работодавачи на Македонија (скратен назив ОРМ) со седиште на ул. „Димитрие Чуповски“ бр.13 Скопје, на ниво на гранка „Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација“.

2. Репрезентативноста на здружението на работодавачи се утврдува за временски период од три години, од денот на донесувањето на ова решение.

3. Ова решение ќе се објави во („Службен весник на Република Македонија“).

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Организацијата на работодавачи на Македонија (скратен назив ОРМ), со седиште на ул. „Димитрие Чуповски“ бр.13, Скопје, на ден 25.04.2017 година под бр.08-2552/1 до Комисијата за утврдување на репрезентативност (во понатамошниот текст: Комисија), поднесе барање за утврдување на репрезентативност на здружение на работодавачи на ниво на гранка „Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација“.

Кон барањето приложени се и докази за исполнување на условите за репрезентативност, на ниво на гранка, односно оддел, согласно член 213 став 3 од Законот за работните односи.

Комисијата на седница одржана на ден 15.05.2017 година, при разгледување на барањето и приложената документација, утврди дека подносителот ги исполнува условите за утврдување на репрезентативност согласно член 213 став 3 од законот и даде Предлог бр. 08-2552/4 за утврдување на репрезентативност на здружение на работодавачи на ниво на гранка.

Вкупниот број на вработени кај работодавачите членки на здружението на работодавачи, Организацијата на работодавачи на Македонија, во областа на „Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација“ изнесува 8854 вработени, односно 88% на ниво на гранка.

Согласно горенаведеното се одлучи како во диспозитивот на ова решение.

Упатство за правно средство: Против ова решение може да се поднесе жалба до Државната Комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен, во рок од 15 дена од денот на приемот на ова решение.

Бр. 08-2552/20
16 јуни 2017 година
Скопје

Министер
за труд и социјална политика,
Мила Царовска, с.р.

1501.

Министерството за труд и социјална политика врз основа на член 213-г од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15 и 27/16), постапувајќи по барањето на Организацијата на работодавачи на Македонија, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ НА ЗДРУЖЕНИЕ НА РАБОТОДАВАЧИ НА НИВО НА ГРАНКА, ОДНОСНО ОДДЕЛ

1. Се утврдува репрезентативност на Организацијата на работодавачи на Македонија (скратен назив ОРМ) со седиште на ул. „Димитрие Чуповски“ бр.13, Скопје, на ниво на гранка, односно оддел „Производство на тутунски производи“.

2. Репрезентативноста на здружението на работодавачи се утврдува за временски период од три години, од денот на донесувањето на ова решение.

3. Ова решение ќе се објави во („Службен весник на Република Македонија“).

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Организацијата на работодавачи на Македонија (скратен назив ОРМ), со седиште на ул. „Димитрие Чуповски“ бр.13, Скопје, на ден 25.04.2017 година под бр.08-2552/1 до Комисијата за утврдување на репрезентативност (во понатамошниот текст: Комисија), поднесе барање за утврдување на репрезентативност на здружение на работодавачи на ниво на гранка, односно оддел „Производство на тутунски производи“.

Кон барањето приложени се и докази за исполнување на условите за репрезентативност, на ниво на гранка, односно оддел, согласно член 213 став 3 од Законот за работните односи.

Комисијата на седница одржана на ден 15.05.2017 година, при разгледување на барањето и приложената документација, утврди дека подносителот ги исполнува условите за утврдување на репрезентативност согласно член 213 став 3 од законот и даде Предлог бр. 08-2552/6 за утврдување на репрезентативност на здружение на работодавачи на ниво на гранка, односно оддел.

Вкупниот број на вработени кај работодавачите членки на здружението на работодавачи, Организацијата на работодавачи на Македонија, во одделот „Производство на тутунски производи“ изнесува 1879 вработени, односно 83% на ниво на гранка, односно оддел.

Согласно горенаведеното се одлучи како во диспозитивот на ова решение.

Упатство за правно средство: Против ова решение може да се поднесе жалба до Државната Комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен, во рок од 15 дена од денот на приемот на ова решение.

Бр. 08-2552/21
16 јуни 2017 година
Скопје

Министер
за труд и социјална политика,
Мила Царовска, с.р.

1502.

Министерството за труд и социјална политика врз основа на член 213-г од Законот за работните односи („Сл. весник на РМ“ бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15 и 27/16), постапувајќи по барањето на Организацијата на работодавачи на Македонија, го донесе следното

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ НА ЗДРУЖЕНИЕ НА РАБОТОДАВАЧИ НА НИВО НА ГРАНКА

1. Се утврдува репрезентативност на Организацијата на работодавачи на Македонија (скратен назив ОРМ) со седиште на ул. „Димитрие Чуповски“ бр.13, Скопје, на ниво на гранка „Финансиски дејности и дејности на осигурување“.

2. Репрезентативноста на здружението на работодавачи се утврдува за временски период од три години, од денот на донесувањето на ова решение.

3. Ова решение ќе се објави во („Службен весник на Република Македонија“).

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Организацијата на работодавачи на Македонија (скратен назив ОРМ), со седиште на ул. „Димитрие Чуповски“ бр.13, Скопје, на ден 25.04.2017 година под бр.08-2552/1 до Комисијата за утврдување на репрезентативност (во понатамошниот текст: Комисија), поднесе барање за утврдување на репрезентативност на здружение на работодавачи на ниво на гранка „Финансиски дејности и дејности на осигурување“.

Кон барањето приложени се и докази за исполнување на условите за репрезентативност, на ниво на гранка, односно оддел, согласно член 213 став 3 од Законот за работните односи.

Комисијата на седница одржана на ден 15.05.2017 година, при разгледување на барањето и приложената документација, утврди дека подносителот ги исполнува условите за утврдување на репрезентативност согласно член 213 став 3 од законот и даде Предлог бр. 08-2552/5 за утврдување на репрезентативност на здружение на работодавачи на ниво на гранка.

Вкупниот број на вработени кај работодавачите членки на здружението на работодавачи, Организацијата на работодавачи на Македонија, во гранката „Финансиски дејности и дејности на осигурување“ изнесува 3547 вработени, односно 37,68% на ниво на гранка.

Согласно горенаведеното се одлучи како во диспозитивот на ова решение.

Упатство за правно средство: Против ова решение може да се поднесе жалба до Државната Комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен, во рок од 15 дена од денот на приемот на ова решение.

Бр. 08-2552/22
16 јуни 2017 година
Скопје

Министер
за труд и социјална политика,
Мила Царовска, с.р.

1503.

Министерството за труд и социјална политика врз основа на член 213-г од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15 и 27/16), постапувајќи по барањето на Организацијата на работодавачи на Македонија, го донесе следното

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ НА ЗДРУЖЕНИЕ НА РАБОТОДАВАЧИ НА НИВО НА ГРАНКА, ОДНОСНО ОДДЕЛ

1. Се утврдува репрезентативност на Организацијата на работодавачи на Македонија (скратен назив ОРМ) со седиште на ул. „Димитрие Чуповски“ бр.13, Скопје, на ниво на гранка, односно оддел „Производство на прехранбени производи и пијалоци“.

2. Репрезентативноста на здружението на работодавачи се утврдува за временски период од три години, од денот на донесувањето на ова решение.

3. Ова решение ќе се објави во („Службен весник на Република Македонија“).

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Организацијата на работодавачи на Македонија (скратен назив ОРМ), со седиште на ул. "Димитрие Чуповски" бр.13, Скопје, на ден 25.04.2017 година под бр.08-2552/1 до Комисијата за утврдување на репрезентативност (во понатамошниот текст: Комисија), поднесе барање за утврдување на репрезентативност на здружение на работодавачи на ниво на гранка, односно оддел „Производство на прехранбени производи и пијалаци“.

Кон барањето приложени се и докази за исполнување на условите за репрезентативност, на ниво на гранка, односно оддел, согласно член 213 став 3 од Законот за работните односи.

Комисијата на седница одржана на ден 15.05.2017 година, при разгледување на барањето и приложената документација, утврди дека подносителот ги исполнува условите за утврдување на репрезентативност согласно член 213 став 3 од законот и даде Предлог бр. 08-2552/7 за утврдување на репрезентативност на здружение на работодавачи на ниво на гранка, односно оддел.

Вкупниот број на вработени кај работодавачите членки на здружението на работодавачи, Организацијата на работодавачи на Македонија, во одделите „Производство на прехранбени производи и пијалаци“ изнесува 3170 вработени, односно 14.88% на ниво на гранка, односно оддел.

Согласно горенаведеното се одлучи како во диспозитивот на ова решение.

Упатство за правно средство: Против ова решение може да се поднесе жалба до Државната Комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен, во рок од 15 дена од денот на приемот на ова решение.

Бр. 08-2552/23
16 јуни 2017 година
Скопје

Министер
за труд и социјална политика,
Мила Царовска, с.р.

1504.

Министерството за труд и социјална политика врз основа на член 213-г од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15 и 27/16), постапувајќи по барањето на Организацијата на работодавачи на Македонија, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ
НА ЗДРУЖЕНИЕ НА РАБОТОДАВАЧИ НА НИВО
НА ГРАНКА, ОДНОСНО ОДДЕЛ

1. Се утврдува репрезентативност на Организацијата на работодавачи на Македонија (скратен назив ОРМ) со седиште на ул. „Димитрие Чуповски“ бр.13, Скопје, на ниво на гранка, односно оддел „Производство на текстил и Производство на облека“.

2. Репрезентативноста на здружението на работодавачи се утврдува за временски период од три години, од денот на донесувањето на ова решение.

3. Ова решение ќе се објави во („Службен весник на Република Македонија“).

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Организацијата на работодавачи на Македонија (скратен назив ОРМ), со седиште на ул. „Димитрие Чуповски“ бр.13, Скопје, на ден 25.04.2017 година под бр.08-2552/1 до Комисијата за утврдување на репрезентативност (во понатамошниот текст: Комисија), поднесе барање за утврдување на репрезентативност на здружение на работодавачи на ниво на гранка, односно оддел „Производство на текстил и Производство на облека“.

Кон барањето приложени се и докази за исполнување на условите за репрезентативност, на ниво на гранка, односно оддел, согласно член 213 став 3 од Законот за работните односи.

Комисијата на седница одржана на ден 15.05.2017 година, при разгледување на барањето и приложената документација, утврди дека подносителот ги исполнува условите за утврдување на репрезентативност согласно член 213 став 3 од законот и даде Предлог бр. 08-2552/8 за утврдување на репрезентативност на здружение на работодавачи на ниво на гранка, односно оддел.

Вкупниот број на вработени кај работодавачите членки на здружението на работодавачи, Организацијата на работодавачи на Македонија, во одделите „Производство на текстил и Производство на облека“ изнесува 17 577 вработени, односно 47,2% на ниво на гранка, односно оддел.

Согласно горенаведеното се одлучи како во диспозитивот на ова решение.

Упатство за правно средство: Против ова решение може да се поднесе жалба до Државната Комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен, во рок од 15 дена од денот на приемот на ова решение.

Бр. 08-2552/24
16 јуни 2017 година
Скопје

Министер
за труд и социјална политика,
Мила Царовска, с.р.

1505.

Министерството за труд и социјална политика врз основа на член 213-г од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15 и 27/16), постапувајќи по барањето на Организацијата на работодавачи на Македонија, го донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ
НА ЗДРУЖЕНИЕ НА РАБОТОДАВАЧИ НА НИВО
НА ГРАНКА, ОДНОСНО ОДДЕЛ

1. Се утврдува репрезентативност на Организацијата на работодавачи на Македонија (скратен назив ОРМ) со седиште на ул. „Димитрие Чуповски“ бр.13, Скопје, на ниво на гранка, односно оддел „Производство на кожа и слични производи од кожа“.

2. Репрезентативноста на здружението на работодавачи се утврдува за временски период од три години, од денот на донесувањето на ова решение.

3. Ова решение ќе се објави во („Службен весник на Република Македонија“).

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Организацијата на работодавачи на Македонија (скратен назив ОРМ), со седиште на ул. „Димитрие Чуповски“ бр.13, Скопје, на ден 25.04.2017 година под бр.08-2552/1 до Комисијата за утврдување на репрезентативност (во понатамошниот текст: Комисија), поднесе барање за утврдување на репрезентативност на здружение на работодавачи на ниво на гранка, односно оддел „Производство на кожа и слични производи од кожа“.

Кон барањето приложени се и докази за исполнување на условите за репрезентативност, на ниво на гранка, односно оддел, согласно член 213 став 3 од Законот за работните односи.

Комисијата на седница одржана на ден 15.05.2017 година, при разгледување на барањето и приложената документација, утврди дека подносителот ги исполнува условите за утврдување на репрезентативност согласно член 213 став 3 од законот и даде Предлог за утврдување на репрезентативност на здружение на работодавачи на ниво на гранка, односно оддел.

Вкупниот број на вработени кај работодавачите членки на здружението на работодавачи, Организацијата на работодавачи на Македонија, во одделот „Производство на кожа и слични производи од кожа“ изнесува 1281 вработени, односно 15,76% на ниво на гранка, односно оддел.

Согласно горенаведеното се одлучи како во диспозитивот на ова решение.

Упатство за правно средство: Против ова решение може да се поднесе жалба до Државната Комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен, во рок од 15 дена од денот на приемот на ова решение.

Бр. 08-2552/25
16 јуни 2017 година
Скопје

Министер
за труд и социјална политика,
Мила Царовска, с.р.

1506.

Министерството за труд и социјална политика врз основа на член 213-г од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15 и 27/16), постапувајќи по барањето на Организацијата на работодавачи на Македонија, го донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ
НА ЗДРУЖЕНИЕ НА РАБОТОДАВАЧИ НА НИВО
НА ГРАНКА, ОДНОСНО ОДДЕЛ

1. Се утврдува репрезентативност на Организацијата на работодавачи на Македонија (скратен назив ОРМ) со седиште на ул. „Димитрие Чуповски“ бр.13, Скопје, на ниво на гранка, односно оддел „Производство на хартија и производи од хартија, печатење и репродукција на снимени медиуми“.

2. Репрезентативноста на здружението на работодавачи се утврдува за временски период од три години, од денот на донесувањето на ова решение.

3. Ова решение ќе се објави во („Службен весник на Република Македонија“).

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Организацијата на работодавачи на Македонија (скратен назив ОРМ), со седиште на ул. „Димитрие Чуповски“ бр.13, Скопје, на ден 25.04.2017 година под бр.08-2552/1 до Комисијата за утврдување на репрезентативност (во понатамошниот текст: Комисија), поднесе барање за утврдување на репрезентативност на здружение на работодавачи на ниво на гранка, односно оддели „Производство на хартија и производи од хартија, печатење и репродукција на снимени медиуми“.

Кон барањето приложени се и докази за исполнување на условите за репрезентативност, на ниво на гранка, односно оддел, согласно член 213 став 3 од Законот за работните односи.

Комисијата на седница одржана на ден 15.05.2017 година, при разгледување на барањето и приложената документација, утврди дека подносителот ги исполнува условите за утврдување на репрезентативност согласно член 213 став 3 од законот и даде Предлог бр. 08-2552/10 за утврдување на репрезентативност на здружение на работодавачи на ниво на гранка, односно оддел.

Вкупниот број на вработени кај работодавачите членки на здружението на работодавачи, Организацијата на работодавачи на Македонија, во одделите „Производство на хартија и производи од хартија, печатење и репродукција на снимени медиуми“ изнесува 344 вработени, односно 10,9% на ниво на гранка, односно оддел.

Согласно горенаведеното се одлучи како во диспозитивот на ова решение.

Упатство за правно средство: Против ова решение може да се поднесе жалба до Државната Комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен, во рок од 15 дена од денот на приемот на ова решение.

Бр. 08-2552/26
16 јуни 2017 година
Скопје

Министер
за труд и социјална политика,
Мила Царовска, с.р.

1507.

Министерството за труд и социјална политика врз основа на член 213-г од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15 и 27/16), постапувајќи по барањето на Организацијата на работодавачи на Македонија, го донесе следното

**РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ
НА ЗДРУЖЕНИЕ НА РАБОТОДАВАЧИ НА НИВО
НА ГРАНКА, ОДНОСНО ОДДЕЛ**

1. Се утврдува репрезентативност на Организацијата на работодавачи на Македонија (скратен назив ОРМ) со седиште на ул. „Димитрие Чуповски“ бр.13, Скопје, на ниво на гранка, односно оддел „Производство на хемикалии и хемиски производи“, „Производство на основни фармацевтски производи и фармацевтски препарати“ и „Производство на производи од гума и производи од пластични маси“.

2. Репрезентативноста на здружението на работодавачи се утврдува за временски период од три години, од денот на донесувањето на ова решение.

3. Ова решение ќе се објави во („Службен весник на Република Македонија“).

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Организацијата на работодавачи на Македонија (скратен назив ОРМ), со седиште на ул. „Димитрие Чуповски“ бр.13, Скопје, на ден 25.04.2017 година под бр.08-2552/1 до Комисијата за утврдување на репрезентативност (во понатамошниот текст: Комисија), поднесе барање за утврдување на репрезентативност на здружение на работодавачи на ниво на гранка, односно оддели „Производство на хемикалии и хемиски производи“, „Производство на основни фармацевтски производи и фармацевтски препарати“ и „Производство на производи од гума и производи од пластични маси“.

Кон барањето приложени се и докази за исполнување на условите за репрезентативност, на ниво на гранка, односно оддел, согласно член 213 став 3 од Законот за работните односи.

Комисијата на седница одржана на ден 15.05.2017 година, при разгледување на барањето и приложената документација, утврди дека подносителот ги исполнува условите за утврдување на репрезентативност согласно член 213 став 3 од законот и даде Предлог бр. 08-2552/11 за утврдување на репрезентативност на здружение на работодавачи на ниво на гранка, односно оддел.

Вкупниот број на вработени кај работодавачите членки на здружението на работодавачи, Организацијата на работодавачи на Македонија, во одделите „Производство на хемикалии и хемиски производи“, „Производство на основни фармацевтски производи и фармацевтски препарати“ и „Производство на производи од гума и производи од пластични маси“ изнесува 1542 вработени, односно 32,49% на ниво на гранка, односно оддел.

Согласно горенаведеното се одлучи како во диспозитивот на ова решение.

Упатство за правно средство: Против ова решение може да се поднесе жалба до Државната Комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен, во рок од 15 дена од денот на приемот на ова решение.

Бр. 08-2552/27
16 јуни 2017 година
Скопје

Министер
за труд и социјална политика,
Мила Царовска, с.р.

1508.

Министерството за труд и социјална политика врз основа на член 213-г од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15 и 27/16), постапувајќи по барањето на Организацијата на работодавачи на Македонија, го донесе следното

**РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ
НА ЗДРУЖЕНИЕ НА РАБОТОДАВАЧИ НА НИВО
НА ГРАНКА**

1. Се утврдува репрезентативност на Организацијата на работодавачи на Македонија (скратен назив ОРМ) со седиште на ул. „Димитрие Чуповски“ бр.13, Скопје, на ниво на гранка „Други услужни дејности“ (заштитни друштва кои вработуваат инвалидизирани лица).

2. Репрезентативноста на здружението на работодавачи се утврдува за временски период од три години, од денот на донесувањето на ова решение.

3. Ова решение ќе се објави во („Службен весник на Република Македонија“).

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Организацијата на работодавачи на Македонија (скратен назив ОРМ), со седиште на ул. „Димитрие Чуповски“ бр.13, Скопје, на ден 25.04.2017 година под бр.08-5511/3 до Комисијата за утврдување на репрезентативност (во понатамошниот текст: Комисија), поднесе барање за утврдување на репрезентативност на здружение на работодавачи на ниво на гранка „Други услужни дејности“ (заштитни друштва кои вработуваат инвалидизирани лица).

Кон барањето приложени се и докази за исполнување на условите за репрезентативност, на ниво на гранка, односно оддел, согласно член 213 став 3 од Законот за работните односи.

Комисијата на седница одржана на ден 15.05.2017 година, при разгледување на барањето и приложената документација, утврди дека подносителот ги исполнува условите за утврдување на репрезентативност согласно член 213 став 3 од законот и даде Предлог бр. 08-2552/12 за утврдување на репрезентативност на здружение на работодавачи на ниво на гранка.

Вкупниот број на вработени кај работодавачите членки на здружението на работодавачи, Организацијата на работодавачи на Македонија, во гранката „Други

услужни дејности“ (заштитни друштва кои вработуваат инвалидизирани лица) изнесува 7564 вработени, односно 50,31% на ниво на гранка.

Согласно горенаведеното се одлучи како во диспозитивот на ова решение.

Упатство за правно средство: Против ова решение може да се поднесе жалба до Државната Комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен, во рок од 15 дена од денот на приемот на ова решение.

Бр. 08-2552/28
16 јуни 2017 година
Скопје

Министер
за труд и социјална политика,
Мила Царовска, с.р.

1509.

Министерството за труд и социјална политика врз основа на член 213-г од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15 и 27/16), постапувајќи по барањето на Организацијата на работодавачи на Македонија, го донесе следното

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ НА ЗДРУЖЕНИЕ НА РАБОТОДАВАЧИ НА НИВО НА ГРАНКА, ОДНОСНО ОДДЕЛ

1. Се утврдува репрезентативност на Организацијата на работодавачи на Македонија (скратен назив ОРМ) со седиште на ул. „Димитрие Чуповски“ бр.13, Скопје, на ниво на гранка, односно оддел „Производство на фабрикувани метални производи, освен машини и опрема“.

2. Репрезентативноста на здружението на работодавачи се утврдува за временски период од три години, од денот на донесувањето на ова решение.

3. Ова решение ќе се објави во („Службен весник на Република Македонија“).

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Организацијата на работодавачи на Македонија (скратен назив ОРМ), со седиште на ул. „Димитрие Чуповски“ бр.13, Скопје, на ден 25.04.2017 година под бр.08-2552/1 до Комисијата за утврдување на репрезентативност (во понатамошниот текст: Комисија), поднесе барање за утврдување на репрезентативност на здружение на работодавачи на ниво на гранка, односно оддел „Производство на тутунски производи“.

Кон барањето приложени се и докази за исполнување на условите за репрезентативност, на ниво на гранка, односно оддел, согласно член 213 став 3 од Законот за работните односи.

Комисијата на седница одржана на ден 15.05.2017 година, при разгледување на барањето и приложената документација, утврди дека подносителот ги исполнува условите за утврдување на репрезентативност согласно член 213 став 3 од законот и даде Предлог бр. 08-2552/13 за утврдување на репрезентативност на здружение на работодавачи на ниво на гранка, односно оддел.

Вкупниот број на вработени кај работодавачите членки на здружението на работодавачи, Организацијата на работодавачи на Македонија, во одделот „Производство на фабрикувани метални производи, освен машини и опрема“ изнесува 2730 вработени, односно 27,55% на ниво на гранка, односно оддел.

Согласно горенаведеното се одлучи како во диспозитивот на ова решение.

Упатство за правно средство: Против ова решение може да се поднесе жалба до Државната Комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен, во рок од 15 дена од денот на приемот на ова решение.

Бр. 08-2552/29
16 јуни 2017 година
Скопје

Министер
за труд и социјална политика,
Мила Царовска, с.р.

1510.

Министерството за труд и социјална политика врз основа на член 213-г став (2) од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15 и 27/16), постапувајќи по барањето на Организацијата на работодавачи на Македонија, го донесе следното

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ НА ЗДРУЖЕНИЕ НА РАБОТОДАВАЧИ НА НИВО НА ГРАНКА, ОДНОСНО ОДДЕЛ ЗАРАДИ УЧЕСТВО ВО КОЛЕКТИВНО ДОГОВАРАЊЕ

1. Се утврдува репрезентативност на Организацијата на работодавачи на Македонија (скратен назив ОРМ) со седиште на ул. „Димитрие Чуповски“ бр.13, Скопје, заради учество во колективно договарање на ниво на гранка, односно оддел „Трговија на големо, освен трговија со моторни возила и мотоцикли“ и „Трговија на мало, освен трговија со моторни возила и мотоцикли“.

2. Репрезентативноста на здружението на работодавачи се утврдува и важи до исполнувањето на условите за репрезентативност од член 213 став 3 од Законот за работните односи, но не подолго од три години, од денот на донесувањето на ова решение.

3. Ова решение ќе се објави во („Службен весник на Република Македонија“).

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Организацијата на работодавачи на Македонија (скратен назив ОРМ), со седиште на ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13, Скопје, на ден 25.04.2017 година, до Комисијата за утврдување на репрезентативност (во понатамошниот текст: Комисија), поднесе барање под бр.08-2552/1 за утврдување на репрезентативност на ниво на гранка, односно оддел „Трговија на големо, освен трговија со моторни возила и мотоцикли“ и „Трговија на мало, освен трговија со моторни возила и мотоцикли“.

Кон барањето приложени се и докази за исполнување на условите за репрезентативност, заради учество во колективно договарање на ниво на гранка, односно оддел, согласно член 210 став 2 од Законот за работните односи.

При разгледување на барањето и приложената документација, Комисијата ја утврди следната фактичка состојба: Бројот на вработените на ниво на гранката, односно одделите „Трговија на големо, освен трговија со моторни возила и мотоцикли“ и „Трговија на мало, освен трговија со моторни возила и мотоцикли“ согласно податоците од Државниот завод за статистика, Статистички преглед бр.2.1.16.04 од 09.03.2016 "Т-07: Вработени според економскиот статус, секторите и одделите на дејност изнесува 73 868 вработени.

Согласно приложените податоци бројот на вработени кај работодавачите членки на Организацијата на работодавачи на Македонија, во гранката, односно одделите „Трговија на големо, освен трговија со моторни возила и мотоцикли“ и „Трговија на мало, освен трговија со моторни возила и мотоцикли“ изнесува 5032 вработени, односно 6,8% на ниво на гранка, односно оддели.

Со оглед на тоа што Организацијата на работодавачи на Македонија не ги исполнува условите за репрезентативност на здружение на работодавачи на ниво на гранка, односно оддел согласно член 213 став 3, со ова решение се утврдува репрезентативноста на здружението на работодавачи, согласно член 210 став 2, која важи до исполнувањето на условите за репрезентативност од член 213 став 3 од Законот за работните односи, но не подолго од три години од денот на донесувањето на ова решение.

Комисијата на седница одржана на ден 15.05.2017 година, по разгледување на барањето и приложената документација, утврди дека подносителот ги исполнува условите за утврдување на репрезентативност заради учество во колективно договарање на ниво на гранка, односно оддел согласно член 210 став (2) од Законот и даде Предлог бр. 08-2552/14 за утврдување на репрезентативност на здружение на работодавачи заради учество во колективно договарање на ниво на гранка, односно оддел.

Согласно горенаведеното се одлучи како во диспозитивот на ова решение.

Упатство за правно средство: Против ова решение може да се поднесе жалба до Државната Комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен, во рок од 15 дена од денот на приемот на ова решение.

Бр. 08-2552/30
16 јуни 2017 година
Скопје

Министер
за труд и социјална политика,
Мила Царовска, с.р.

1511.

Министерството за труд и социјална политика врз основа на член 213-г од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15 и 27/16), постапувајќи по барањето на Организацијата на работодавачи на Македонија, го донесе следното

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ НА ЗДРУЖЕНИЕ НА РАБОТОДАВАЧИ НА НИВО НА ГРАНКА

1. Се утврдува репрезентативност на Организацијата на работодавачи на Македонија (скратен назив ОРМ) со седиште на ул. „Димитрие Чуповски“ бр.13, Скопје, на ниво на гранка „Градежништво“.

2. Репрезентативноста на здружението на работодавачи се утврдува за временски период од три години, од денот на донесувањето на ова решение.

3. Ова решение ќе се објави во („Службен весник на Република Македонија“).

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Организацијата на работодавачи на Македонија (скратен назив ОРМ), со седиште на ул. „Димитрие Чуповски“ бр.13, Скопје, на ден 25.04.2017 година под бр.08-2552/1 до Комисијата за утврдување на репрезентативност (во понатамошниот текст: Комисија), поднесе барање за утврдување на репрезентативност на здружение на работодавачи на ниво на гранка „Градежништво“.

Кон барањето приложени се и докази за исполнување на условите за репрезентативност, на ниво на гранка, односно оддел, согласно член 213 став 3 од Законот за работните односи.

Комисијата на седница одржана на ден 15.05.2017 година, при разгледување на барањето и приложената документација, утврди дека подносителот ги исполнува условите за утврдување на репрезентативност согласно член 213 став 3 од законот и даде Предлог бр. 08-2552/15 за утврдување на репрезентативност на здружение на работодавачи на ниво на гранка.

Вкупниот број на вработени кај работодавачите членки на здружението на работодавачи, Организацијата на работодавачи на Македонија, во гранката „Градежништво“ изнесува 4693 вработени, односно 11,69% на ниво на гранка.

Согласно горенаведеното се одлучи како во диспозитивот на ова решение.

Упатство за правно средство: Против ова решение може да се поднесе жалба до Државната Комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен, во рок од 15 дена од денот на приемот на ова решение.

Бр. 08-2552/31
16 јуни 2017 година
Скопје

Министер
за труд и социјална политика,
Мила Царовска, с.р.

1512.

Министерството за труд и социјална политика врз основа на член 213-г од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15 и 27/16), постапувајќи по барањето на Организацијата на работодавачи на Македонија, го донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ
НА ЗДРУЖЕНИЕ НА РАБОТОДАВАЧИ НА НИВО
НА ГРАНКА, ОДНОСНО ОДДЕЛ

1. Се утврдува репрезентативност на Организацијата на работодавачи на Македонија (скратен назив ОРМ) со седиште на ул. „Димитрие Чуповски“ бр.13, Скопје на ниво на гранка, односно оддел „Растително и животинско производство, лов и услужни дејности поврзани со нив“.

2. Репрезентативноста на здружението на работодавачи се утврдува за временски период од три години, од денот на донесувањето на ова решение.

3. Ова решение ќе се објави во („Службен весник на Република Македонија“).

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Организацијата на работодавачи на Македонија (скратен назив ОРМ), со седиште на ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13, Скопје, на ден 25.04.2017 година, до Комисијата за утврдување на репрезентативност (во понатамошниот текст: Комисија), поднесе барање под бр.08-2552/1 за утврдување на репрезентативност на ниво на гранка, односно оддел „Растително и животинско производство, лов и услужни дејности поврзани со нив“.

Кон барањето приложени се и докази за исполнување на условите за репрезентативност, на ниво на гранка, односно оддел, согласно член 213 став 3 од Законот за работните односи.

Комисијата на седница одржана на ден 15.05.2017 година, при разгледување на барањето и приложената документација, утврди дека подносителот ги исполнува условите за утврдување на репрезентативност согласно член 213 став 3 од законот и даде Предлог за утврдување на репрезентативност на здружение на работодавачи на ниво на гранка, односно оддел.

Вкупниот број на вработени кај работодавачите членки на здружението на работодавачи, Организацијата на работодавачи на Македонија, во одделот „Растително и животинско производство, лов и услужни дејности поврзани со нив“ изнесува 1043 вработени односно 13,26% на ниво на гранка, односно оддел.

Согласно горенаведеното се одлучи како во диспозитивот на ова решение.

Упатство за правно средство: Против ова решение може да се поднесе жалба до Државната Комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен, во рок од 15 дена од денот на приемот на ова решение.

Бр. 08-2552/32
16 јуни 2017 година
Скопје

Министер
за труд и социјална политика,
Мила Царовска, с.р.

1513.

Министерството за труд и социјална политика врз основа на член 213-г став (2) од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15 и 27/16), постапувајќи по барањето на Организацијата на работодавачи на Македонија, го донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ
НА ЗДРУЖЕНИЕ НА РАБОТОДАВАЧИ НА НИВО
НА ГРАНКА ЗАРАДИ УЧЕСТВО ВО КОЛЕКТИВНО
ДОГОВАРАЊЕ

1. Се утврдува репрезентативност на Организацијата на работодавачи на Македонија (скратен назив ОРМ) со седиште на ул. „Димитрие Чуповски“ бр.13, Скопје, заради учество во колективно договарање на ниво на гранка „Објекти за сместување и сервисни дејности со храна“.

2. Репрезентативноста на здружението на работодавачи се утврдува и важи до исполнувањето на условите за репрезентативност од член 213 став 3 од Законот за работните односи, но не подолго од три години, од денот на донесувањето на ова решение.

3. Ова решение ќе се објави во („Службен весник на Република Македонија“).

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Организацијата на работодавачи на Македонија (скратен назив ОРМ), со седиште на ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13, Скопје, на ден 25.04.2017 година, до Комисијата за утврдување на репрезентативност (во понатамошниот текст: Комисија), поднесе барање под бр.08-2552/1 за утврдување на репрезентативност на ниво на гранка, односно оддел „Објекти за сместување и сервисни дејности со храна“ заради учество во колективно договарање.

Кон барањето приложени се и докази за исполнување на условите за репрезентативност, заради учество во колективно договарање на ниво на гранка, односно оддел, согласно член 210 став 2 од Законот за работните односи.

При разгледување на барањето и приложената документација, Комисијата ја утврди следната фактичка состојба: Бројот на вработените на ниво на гранката „Објекти за сместување и сервисни дејности со храна“ согласно податоците од Државниот завод за статистика, Статистички преглед бр.2.1.16.04 од 09.03.2016 "Т-07: Вработени според економскиот статус, секторите и одделите на дејност изнесува 24 056 вработени.

Согласно приложените податоци бројот на вработени кај работодавачите членки на Организацијата на работодавачи на Македонија, во гранката „Објекти за сместување и сервисни дејности со храна“ изнесува 2248 вработени, односно 9,34% на ниво на гранка.

Со оглед на тоа што Организацијата на работодавачи на Македонија не ги исполнува условите за репрезентативност на здружение на работодавачи на ниво на гранка, односно оддел согласно член 213 став 3, со ова решение се утврдува репрезентативноста на здружението на работодавачи, согласно член 210 став 2, која ва-

жи до исполнувањето на условите за репрезентативност од член 213 став 3 од Законот за работните односи, но не подолго од три години од денот на донесувањето на ова решение.

Комисијата на седница одржана на ден 15.05.2017 година, по разгледување на барањето и приложената документација, утврди дека подносителот ги исполнува условите за утврдување на репрезентативност заради учество во колективно договарање на ниво на гранка, односно оддел согласно член 210 став (2) од Законот и даде Предлог бр. 08-2552/17 за утврдување на репрезентативност на здружение на работодавачи, заради учество во колективно договарање на ниво на гранка.

Согласно горенаведеното се одлучи како во диспозитивот на ова решение.

Упатство за правно средство: Против ова решение може да се поднесе жалба до Државната Комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен, во рок од 15 дена од денот на приемот на ова решение.

Бр. 08-2552/33
16 јуни 2017 година
Скопје

Министер
за труд и социјална политика,
Мила Царовска, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

1514.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015, 153/2015, 192/2015, 61/2016 и 172/2016), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

РЕШЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 29.06.2017 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Идризово, која е во надлежност на одржување на Центар за катастар на недвижности Скопје.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Идризово, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Идризово.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 0916-16322/1
29 јуни 2017 година
Скопје

в.д. Директор,
Славче Трпески, с.р.

1515.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015, 153/2015, 192/2015, 61/2016 и 172/2016), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

РЕШЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 23.06.2017 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Трубарово, која е во надлежност на одржување на Центар за катастар на недвижности Скопје.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Трубарово, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Трубарово.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 0918-15972/1
23 јуни 2017 година
Скопје

в.д. Директор,
Славче Трпески, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1516.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 став (1) алинеја 3 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16) на седницата одржана на ден 12.07.2017 година, донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИН И УСЛОВИ ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА ТАРИФИ ЗА ПРЕНОС, УПРАВУВАЊЕ СО СИСТЕМОТ ЗА ПРЕНОС И ДИСТРИБУЦИЈА НА ПРИРОДЕН ГАС

Член 1

Во Правилникот за начин и услови за регулирање на тарифи за пренос, управување со системот за пренос и дистрибуција на природен гас („Службен весник на Република Македонија“ бр. 201/16), во член 3, по став 2 се додава нов став 3 кој гласи:

„На носителите на лиценци за комбинирано производство на електрична и топлинска енергија, за потрошените количини во третиот квартал од 2017 година, операторот на системот за пренос на природен гас може да ги намали тарифите за вршење на дејностите пренос на природен гас и управување со системот за пренос на природен гас до 50% од определените со одветната Одлука за 2017 година.“

Член 2

Во член 27, точката на крајот на реченицата се брише и се додаваат зборовите „и Правилникот за начин и услови за регулирање на цени за пренос, дистрибуција и снабдување со природен гас („Службен весник на Република Македонија“ бр. 151/11, 160/11 и 120/16).“

Член 3

Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-1207/1
12 јули 2017 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА**1517.**

Врз основа на член 44, став 1 од Законот за државната статистика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/97, 21/07, 51/11, 104/13, 42/14, 192/15 и 27/16) Државниот завод за статистика го утврдува и објавува

ДВИЖЕЊЕТО НА ИНДЕКСОТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ ЈУНИ 2017 ГОДИНА

Индексот на цените на мало во Република Македонија во периодот јануари - јуни 2017 година, во однос на просечните цени на мало во 2016 година изнесува 2.0%.

в.д. Директор,
Апостол Симовски, с.р.

1518.

Врз основа на член 44, став 1 од Законот за државната статистика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/97, 21/07, 51/11, 104/13, 42/14, 192/15 и 27/16) Државниот завод за статистика го утврдува и објавува

ДВИЖЕЊЕТО НА ИНДЕКСОТ НА ТРОШОЦИТЕ НА ЖИВОТОТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Индексот на трошоците на животот во Република Македонија во првото полугодие од 2017 година (период: јануари - јуни 2017 година), во однос на второто полугодие од 2016 година (период: јули - декември 2016 година), изнесува 0,9%.

в.д. Директор,
Апостол Симовски, с.р.

*Службен весник*
на Република Македонијаwww.slvesnik.com.mkcontact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2017 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2017087